



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 17 јануари 1995
Скопје
Број 2 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

6.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА КОИ ВО СВОЕТО РАБОТЕЊЕ ИСКАЖУВААТ ЗАГУБИ

Се прогласува Законот за реструктуирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јануари 1995 година.

Број 09-131/1 Претседател
11 јануари 1995 година на Република Македонија,
Скопје Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА КОИ ВО СВОЕТО РАБОТЕЊЕ ИСКАЖУВААТ ЗАГУБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на организационо и финансиско реструктуирање на дел од претпријатијата кои искажуваат загуби во своето работење (во натамошниот текст: претпријатие).

Претпријатијата од став 1 на овој член ги определува Владата на Република Македонија, а нивното реструктуирање се врши според посебна програма за реструктуирање што ја носи Владата на Република Македонија поддржана од Меѓународната банка за обнова и развој.

Член 2

Заради ефикасно функционирање во пазарни услови, претпријатието е должно во соработка со Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (во натамошниот текст: Агенцијата) да изготви програма за реструктуирање.

Програмата за реструктуирање на претпријатијата ја одобрува Владата на Република Македонија.

Член 3

Банките нема да ги наплатуваат обврските по основ на главнини и камати по кредитите на претпријатијата кои настанале до влегувањето во сила на овој закон, освен за кредитите за кои се издадени гаранции од Владата на Република Македонија.

Државата, јавните претпријатија и другите доверители нема да вршат наплата на настанатите побарувања до влегувањето во сила на овој закон освен побарувањата по основ на пензиско – инвалидско осигурување.

Член 4

Заводот за платен промет нема да врши наплата на неизвршените налози за плаќање на обврските на претпријатијата по главнините и каматите по кредити од банките и нема да ги извршува налозите по обврските од другите доверители, настанати до влегувањето во сила на овој закон.

За обврските од став 1 на овој член Заводот за платен промет ќе ги ослободи жиро-сметките на претпријатијата.

Член 5

Заради ублажување на нарушените текови на репродукција во стопанството и подобрување на ликвидноста на претпријатијата во Републиката, Владата на Република Македонија ќе пропише задолжителна мултилатерална компензација.

Задолжителната мултилатерална компензација ја спроведува Заводот за платен промет.

Член 6

По исклучок од одредбите на член 2 и член 5 став 1 од Законот за уредување на односите во врска со отплатата на користените кредити од меѓународните финансиски организации („Службен весник на РМ“ број 48/94), обврските на претпријатието спрема меѓународните финансиски организации кои пристигнуваат за плаќање во 1995 година, стануваат обврски на Република Македонија.

Отплатените обврски од став 1 на овој член се претвораат во побарувања на Република Македонија од претпријатието. Враќањето на овие обврски претпријатието го врши на начин утврден согласно со одредбите од Законот од став 1 на овој член.

Член 7

Побарувањата на државата, јавните претпријатија и банките, освен побарувањата по основ на пензиско-инвалидско осигурување, се претвораат во влог на претпријатието.

Другите доверители своите побарувања можат да ги претворат во влог на претпријатието.

Претворањето на побарувањата во влог се врши во номинален износ.

Член 8

Доверителите од член 7 на овој закон можат аукциски да ги продаваат своите побарувања пред нивното претворање во влог.

Член 9

Средствата што Владата на Република Македонија од Буџетот на Република Македонија им ги доделува на претпријатијата за реструктуирање, вклучувајќи ги и средствата за исплатнина и за плата на вработените на кои ќе им престане работниот однос, се претвораат во влог на Републиката.

Член 10

За влогот на доверителите од член 7 на овој закон претпријатието издава акции за реструктурирање.

Акциите за реструктурирање се приоритетни акции без право на глас.

По исклучок од став 1 на овој член побарувањата на банките и претпријатијата доверители чиј капитал е повеќе од 70% во приватна сопственост се претвораат во обични акции.

Член 11

Имателот на акциите за реструктурирање може акциите да ги продава освен на претпријатието со општествен капитал.

Во времето на продажбата приоритетните акции за реструктурирање се претвораат во обични акции чија вредност се утврдува на пазарот.

По престанокот на важењето на овој закон се спроведува задолжителна аукциска продажба на непродадениот дел од акциите за реструктурирање, освен на претпријатието со општествен капитал.

Член 12

Побарувањата на вработените во претпријатието врз основа на неисплатени плати или врз основа на дел од плати што не биле исплатени, но најмалку до висината на просечните плати исплатени во стопанството на Републиката, се претвораат во обични акции.

Член 13

Дел од недостигот на сопствени средства во рамките на спроведувањето на програмата за реструктурирање се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, од средствата и кредитите од меѓународните финансиски организации, од средствата од програмите PHARE, ЕСНО и друга странска помош, од компензациони фондови формирани од помошти, од средствата остварени со продажба на непотребните основни средства и делови на претпријатијата, како и од кредити од банките за профитабилни зделки (трговски кредити).

Средствата од став 1 на овој член се одобруваат за поединечни самоисплатливи зделки предвидени во програмата за реструктурирање.

Приоритет за добивање на средствата од став 1 на овој член имаат претпријатијата кои се поуспешни во намалувањето на трошоците на работењето.

Член 14

За користење на средствата на овој закон, освен за кредитите од деловните банки, одлучува Комисија за спроведување на посебната програма, што ја образува Владата на Република Македонија, според критериумите што ги утврдува Владата на Република Македонија.

Член 15

Владата на Република Македонија определува банка преку која ги пласира средствата на овој закон, преку посебна сметка.

Банката ги пренесува средствата на корисниците врз основа на одлука на Владата на Република Македонија.

Член 16

Претпријатијата од сопствени приходи ги покриваат сите тековни трошоци вклучуваќи ги и трошоците за енергија, како и обврските по основ на даноци, такси, царини и други давачки утврдени со закон.

Член 17

Средствата од член 13 на овој закон не можат да се користат за исплата на заостанати плати.

Член 18

Дел од средствата за покривање на недостигот на сопствени средства за финансирање на самоисплатливи

зделки се обезбедуваат од кредити од банките (трговски кредити).

Во постапката за одобрување кредити на претпријатијата од страна на банките нема да се врши ограничување на денарските пласмани кои се во функција на остварувањето на програмите за реструктурирање.

Член 19

За време на остварувањето на програмите за реструктурирање во претпријатијата нема да се пристапува кон реализирање на планираните инвестиции, а инвестициите во тек се запираат освен тековните или новите самоисплатливи интервентни инвестиции утврдени во програмите за реструктурирање на претпријатијата.

Член 20

Во претпријатијата со општествен капитал кои немаат управни одбори се избираат управни одбори.

Во управните одбори на акционерските друштва и општествените претпријатија за време на спроведувањето на програмата за реструктурирање, Владата на Република Македонија именува најмалку по еден член.

Членовите на управниот одбор именувани од Владата на Република Македонија имаат право на глас сразмерно со учеството на општествената сопственост во структурата на капиталот на претпријатието, но не помалку од 51% од вкупниот број гласови.

Член 21

На работниците на кои ќе им престане работниот однос поради спроведените структурни промени, како и на остварувањето на нивните права не се применуваат одредбите од член 127 став 1, членовите 129 и 130 од Законот за работните односи.

Член 22

На работникот на кој поради реструктурирање претпријатието му престанал работниот однос му исплатуваат неисплатените плати или надоместо како и надомест во вид на испратнина од Буџетот на Републиката.

Испратнината се исплатува во висина на едноме сечна плата за секои две години работен стаж, но најмногу до 12 просечни плати. Основица за плаќање на испратнината е исплатената, односно пресметаната плата на работникот за последниот месец пред престанувањето на работниот однос, но не повеќе од просечната плата по работник во стопанството на Република Македонија објавена за последниот месец.

Испратнината и платите од став 1 на овој член се исплатуваат со денот на престанокот на работниот однос.

Член 23

На работниците што претпријатието ќе утврди дека треба да им престане работниот однос, работниот однос им престанува со денот на одобрувањето на Програмата за реструктурирање од страна на Владата на Република Македонија.

Член 24

Инвалид на трудот на кој му престанал работниот однос поради реструктурирање на претпријатието има право и на паричен надоместок во траење од три години, во висина од 20% од просечната плата по вработен во стопанството на Републиката на товар на средствата на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

Член 25

Владата на Република Македонија ќе насочува дел од техничката помош од странство наменета за обука на маркетиншко, финансиско, организационо и производствено усовршување на менаџерскиот кадар во претпријатијата во согласност со програмите за реструктурирање.

Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, (замопримач) во вкупен износ од 42.550.000,00 САД долари, во рокови и под услови предвидени во договорот за заем.

Член 2

Заемот од член 1 на овој закон ќе го отплатува Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје од своите приходи.

Член 3

Заемот од член 1 на овој закон ќе се отплатува во 16 полугодишни рати, со грејс период од две години и со варијабилна каматна стапка ЛИБОР + еден процентен поен во време на користење на заемот, а од 20 јуни 1997 година со фиксна каматна стапка согласно со Договорот.

Член 4

Доколку пристигнатите анuitети во роковите утврдени со договорот, во име на замопримачот ги плати Република Македонија, министерот за финансии, по 30 дена од денот на извршувањето на обврската, но не подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на Заводот за платен промет да пренесе во корист на сметката на приходите на Буџетот на Република Македонија денарски средства во висина на извршеното плаќање, зголемено за пресметаната камата и за трошоците од сметката на корисникот на кредитот.

Член 5

Министерството за финансии ќе пресметува и наплатува 1% провизија на износот на заемот за кој се дава гаранција, во согласност со амортизациониот план од Договорот за кредит.

Провизијата се пресметува од денот на склучувањето на Договорот за заем и с приход на Република Македонија.

Провизијата ќе се пресметува се до известувањето од Европската банка за обнова и развој за престанување на потребата од условеноста на заемот со гаранција од државата.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

9.

Врз основа на член 28 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на СРМ“ број 9/77, 6/81, 46/82, 11/87 и 10/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата заменик јавен правобранител на Јавното правобранителство на град Скопје Радмила Атанасовска, по нејзино барање, поради остварување право на пензија, сметано од 1 јануари 1995 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-123/1
11 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

10.

Врз основа на член 26 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80 и 10/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 62/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ – ОХРИД ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на Националниот парк „Галичица“ Охрид со која за индивидуален рабоводен орган – управник на Паркот е именуван

инж. Науме Размоски, дипл. шумарски инженер.

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-122/1
11 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

11.

Врз основа на член 12 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 49/87 и 36/89), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

1. Се разрешува од функцијата член на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“

д-р Гане Тодоровски, поради заминување на должност надвор од земјата.

2. За членови на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“, се именуваат:

д-р Атанас Вангелов, пратеник во Собранието на Република Македонија и

д-р Алексеј Дума, индивидуален рабоводен орган на Институтот за судска медицина и криминалистика при Медицинскиот факултет во Скопје.

3. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-130/1
11 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

12.

Врз основа на член 257 од Законот на насочното образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. За членови на Посебната комисија за именување индивидуален рабоводен орган на Машинскиот факултет во Скопје, се именуваат:

Благоја Стојковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Славе Наумовски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-129/1
11 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

13.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО Земјоделски институт – Скопје, се избираат:

д-р Илија Иљовски, професор на Земјоделскиот факултет и

д-р Видоја Трпевски, професор на Земјоделскиот факултет.

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-128/1
11 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

14.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, се избираат:

д-р Нано Ружин, пратеник во Собранието на Република Македонија и

д-р Томислав Чокревски, професор на Правниот факултет во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-121/1
11 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

15.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Републиката во Советот на Македонската филхармонија, поради истек на времето за кое се именувани:

Славе Наумовски и
Михајло Николески.

2. За претставници на Републиката во Советот на Македонската филхармонија, се именуваат:

Благој Цанев, редовен професор на Факултетот за музичка уметност и

Владимир Станковски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-127/1
11 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

16.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79, 5/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешуваат сегашните претставници на општествената заедница во Советот на Природонаучниот музеј на Македонија, поради истек на времето за кое се именувани:

Билјана Видоевска,
Ристо Групче и
Драгиша Здравковски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Природонаучниот музеј на Македонија, се именуваат:

Климе Коробар, индивидуален работоводен орган на Музејот на град Скопје,

Слободанка Парлиќ-Баришиќ, виш кустос во Музејот на современа уметност Скопје и

д-р Здравко Крстановски, директор на Хидробиолошкиот завод во Охрид.

3. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-126/1
11 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

17.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ
НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Републиката во Советот на Машинскиот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани: дипл. инж. Борче Димитровски и дипл. инж. Душко Стојановски.

2. За претставници на Републиката во Советот на Машинскиот факултет во Скопје, се именуваат:

Киро Трајковски, директор на ФАКОМ и Абдурауф Пруси, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-125/1
11 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Ајдов, с.р.

18.

Врз основа на членовите 247 и 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 1995 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА
ВО СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

1. За претставник на Републиката во Советот на Педагошката академија во Битола, се именува м-р Лиљана Наумовска, вработена во Работничкиот универзитет – Битола.

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 09-124/1
11 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Ајдов, с.р.

19.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ГИМНАЗИЈАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – КУМАНОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на Гимназијата „Гоце Делчев“ – Куманово, се именуваат: Арсен Арсениевски, секретар на Општинската организација на Црвениот крст на Македонија – Куманово и Нада Ивановска, индивидуален работороводен орган на Народната библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-95/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

20.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШНИОТ ДОМ „МИРКА ГИНОВА“ – БИТОЛА

1. За претставници на Републиката во Советот на Училишниот дом „Мирка Гинова“ – Битола, се именуваат:

Кире Видимче, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Славко Котевски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-92/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

21.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско – уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 и 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТ ДОМ „СКОПЈЕ“ – ДЕБАР

1. За претставници на Републиката во Советот на Општествениот дом „Скопје“ – Дебар, се именуваат:

Лазо Спасевски, директор на ППТ – Дебар и Газменд Ајдарага, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-110/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с. р.

22.

Врз основа на член 57 став 3 од Законот за заштитата на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ број 24/73, 46/76 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ, МУЗЕИ И ГАЛЕРИЈА – БИТОЛА

1. За претставници на Републиката во Советот на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеи и галерија – Битола, се именуваат:

Наум Симјановски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Димитар Димитровски, дипломиран архитект, вработен во Заводот за проектирање и урбанизам Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-94/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с. р.

23.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ГИМНАЗИЈАТА „КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ“ – ТЕТОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово, се именуваат:

Виктор Шопоски, раководител на ПЕ Тетово на Министерството за образование и физичка култура и
Авди Муртезани, секретар на Собранието на општина Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-96/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с. р.

24.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСНО „Н. Х. ОРДЕ ЧОПЕЛА“ – ПРИЛЕП

1. За претставници на Републиката во Советот на УСНО „Н. Х. Орде Чопела“ – Прилеп, се именуваат:
Иван Христовски, правник, вработен во Министерството за здравство во ФЗО – ПЕ Прилеп и

Костадин Андоновски, агроном во ПОС – ЗИК „Долнени“ увоз-извоз – с. Долнени – Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-97/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с. р.

25.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦ „ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ“ – ГЕВГЕЛИЈА

1. За претставници на Републиката во Советот на УЦ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија, се именуваат:

Павле Ников, вработен во ЦОУ „Кирил и Методиј“ с. Стојаково – Гевгелија и

Нада Павлова, вработена во ПЕ Гевгелија на Министерството за образование и физичка култура.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-108/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с. р.

26.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕМУЦ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ КОЧАНИ

1. За претставници на Републиката во Советот на ЕМУЦ „Гошо Викентиев“ – Кочани, се именуваат
Павлина Димова, вработена во Оштинската аптека – Кочани и
Јовче Ефремов, вработен во Електро – Кочани – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-107/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

27.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „ПЕРО НАКОВ“ – КУМАНОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на УСО „Перо Наков“ – Куманово, се именуваат
Цветан Јакимовски, помошник на генералниот директор на „Кожара“ – Куманово и
Страхил Ивановски, наставник во ОУ „Браќа Миладиновци“ – Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-105/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

28.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕМУЦ „КОЛЕ НЕХТЕНИН“ – ШТИП

1. За претставници на Републиката во Советот на ЕМУЦ „Коле Нехтенин“ – Штип, се именуваат:
Драган Димитров, дипломиран електроинженер во „Електроника“ – Штип и
Мите Теодосиев, дипломиран машински инженер во АД „Биротехника“ Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-106/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

29.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕМУЦ „ГОРГИ НАУМОВ“ – БИТОЛА

1. За претставници на Републиката во Советот на ЕМУЦ „Горги Наумов“ – Битола, се именуваат:

Живко Јанкуловски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Слободан Најдовски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-93/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

30.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ПАНАЈОТ ГИНОВСКИ“ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Панајот Гиновски“ – Скопје, се именуваат:

Јонче Цветковски, началник на Одделението за општа управа Чаир при Министерството за правда и
Јагода Коловска, педагог во ОУ „Живко Брајковски“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-99/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

31.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СЛОБОДА“ С. ДРУГОВО – КИЧЕВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Слобода“ с. Другово – Кичево, се именуваат:

Душко Георгиевски, вработен во Медицинскиот центар Кичево и

Виолета Мирчевска, правник во Собранието на општина Кичево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-103/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

32.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ВАНЧО ПРКЕ“ – ДЕЛЧЕВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Ванчо Прке“ – Делчево, се именуваат:

Петруш Попов, дипломиран шумарски инженер, заменик раководител на столарскиот погон ГП „Гранит“ – ЕЕ XI градилиште Делчево и

Љупчо Прачковски, професор во УЦСО „Методија Митевски – Брицо“ – Делчево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-101/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

33.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“

број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С. СТОЈАКОВО – ГЕВГЕЛИЈА**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работниците на ЦОУ „Кирил и Методиј“ с. Стојаково – Гевгелија, се именуваат:

Илија Карагошев, началник на ПЕ Гевгелија на Министерството за одбрана и

Томе Арнаудов, вработен во оранжерии Богданци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-104/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

34.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЛИРИЈА“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Лирија“ – Скопје, се именуваат:

Кемал Мусли, вработен во Министерството за труд и социјална политика – Скопје и

Томе Алексовски, индивидуален работодаден орган на ОУ „Јане Сандански“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-98/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

35.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Кирил и Методиј“ – Македонска Каменица, се именуваат:

Ферчо Спасевски, помошник на директорот на ЈП „Доминг“ Македонска Каменица и
Димчо Митровски, управник на Електромашинско одржување во РОЦ за олово и цинк „САСА“ – Македонска Каменица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-102/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

36.

Врз основа на на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование и („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГЛИГОР ПРИЛИЧЕВ“ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Глигор Приличев“ – Скопје, се именуваат:

Олга Главинац, индивидуален работодаден орган на Машинско-металуршкиот УЦ „Панче Арсовски“ – Скопје и

Марија Карчовска, индивидуален работодаден орган за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Детска радост“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-100/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

37.

Врз основа на член 48 став 4 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ТОШО АРСОВ“ – ВИНИЦА

1. За член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодаден орган во Домот на културата „Тошо Арсов“ – Винаца, се именува

Марија Глигорова, референт во Заводот за вработување Винаца.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-114/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

38.

Врз основа на на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОМ „СКОПЈЕ“ – ДЕБАР

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодаден орган во Општествениот дом „Скопје“ – Дебар, се избираат:

Драган Клопчевски, д-р по медицина во Медицинскиот центар Дебар и

Медит Муслиоски, индивидуален работодаден орган во ОУ „Ристе Ристевски – Ричко“ с. Косоврасти – Дебар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-112/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

39.

Врз основа на на член 48 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ – ТЕТОВО

1. За член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодаден орган на Матичната библиотека „Кочо Рацин“ – Тетово, се избира

Јован Србиновски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-116/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

40.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОВОДЕН ОРГАН ВО ДОМОТ НА КУЛТУ-
РАТА „ДРАГИ ТОЗИЈА“ – РЕСЕН**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабОВОДЕН орган во домот на културата „Драги Тозија“ – Ресен, се избираат:

Митко Ристевски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Александар Гештаковски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-113/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

41.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОВОДЕН ОРГАН ВО ДОМОТ НА КУЛТУ-
РАТА „ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување на индивидуален рабОВОДЕН орган во Домот на културата „Глигор Прличев“ – Охрид, се избираат:

Наде Новаковска, индивидуален рабОВОДЕН орган на Заводот и музеи – Охрид и

Миле Шорко, доктор по медицина, кардиолог во Центарот за кардиоваскуларни болести – Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-115/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

42.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 15/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 10 јануари 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ –
ОХРИДСКИ“ С. ДРАСЛАИЦА – СТРУГА**

1. Во Одлуката за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабОВОДЕН орган во ОУ „Свети Климент Охридски“ с. Драслаица –

Струга број 10-3541/1 („Службен весник на Република Македонија“ број 68/91) од 28 декември 1994 година, во точката 1 наместо „Мерсим Положани“ треба да стои

Евда Попоска, индивидуален рабОВОДЕН орган на КОУ „Браќа Миладиновци“ – Струга.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-111/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с. р.

43.

Врз основа на член 91 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

**О Д Л У К А
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РО-
МАНИЈА**

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Романија на ниво на амбасади.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа Одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-96/1
5 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

44.

Врз основа на член 7 од Законот за гаранција на Република Македонија за депонираните девизни влогови на граѓаните и обезбедување на средства и начин за исплата на депонираните девизни влогови на граѓаните во 1993, 1994 и 1995 година („Службен весник на РМ“ бр. 31/93 и 70/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ПО-
СТАПКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ДЕНАРСКИ СРЕД-
СТВА ОД ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ШТЕДНИ
ВЛОГОВИ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЕГЗИСТЕН-
ЦИОНАЛНИ ПОТРЕБИ НА ГРАЃАНИТЕ ВО 1993
И 1994 ГОДИНА**

Член 1

Во називот на Одлуката за начинот и постапката за исплата на денарски средства од депонираните девизни штедни влогови за задоволување на егзистенционални потреби на граѓаните во 1993 и 1994 година („Службен весник на РМ“ бр. 34/93), зборовите „1993 и 1994 година“ се заменуваат со зборовите „1993, 1994 и 1995 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се применува од 01.01.1995 година.

Бр. 23-48/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

45.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на РМ“, бр. 20/90), а во врска со член 12, став 1, точка 2 и член 13 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 52/91), е преземен како републички пропис и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90, Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Во Одлуката за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 81/93, 34/94 и 65/94), точка 6 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1995 година.

Бр. 23-42/1
10 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

46.

Врз основа на член 14 од Законот за гаранција на Република Македонија за депонираните девизни влогови на граѓаните и за обезбедување на средства и начин за исплата на депонираните девизни влогови на граѓаните во 1993, 1994 и 1995 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93 и 70/94), министерот за финансии донесува

УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ДЕНАРСКИ СРЕДСТВА ОД ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ

1. Во Упатството за начинот и постапката за исплата на денарски средства од депонираните девизни влогови на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/93, 54/93 и 70/93), во точка 1, зборовите: „1993 и 1994 година“ се заменуваат со зборовите: „1993, 1994 и 1995 година“.

2. Во точка 2 зборовите: „1993 и 1994 година“ се заменуваат со зборовите: „1993, 1994 и 1995 година“ а во алинеја 7 сврзникот „и“ се брише и по неа се додава нова алинеја која гласи:

„плаќање на со закон пропишаните обврски, согласно член 109, став 2 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, за промена на интерните акции во обични акции; и“.

3. Во точка 3, став 1 по потточката е) се додава нова потточка ж) која гласи:

„ж) за намената од точка 2 алинеја 8 – изјава од имателот на интерни акции чија содржина е утврдена од Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, оверена од одговорното лице во претпријатието“.

Во став 2 од точка 3 зборовите: „5, 6 и 7“ се заменуваат со зборовите: „6, 7 и 8“, а последната реченица се менува и гласи:

„Потврдата што банките ја издаваат за намените од алинеите 6, 7 и 8 се издава на образец број 1 кој е составен дел на упатството.“

4. Во точка 4 по ставот 2 се додаваат два нови става кои гласат:

„Депонираните девизни средства за намената од точка 2, алинеја 8 на ова упатство може да ги користи граѓанинот-сопственик на депонираниот девизен влог за свои потреби или да ги отстапи на друго физичко лице.“

Граѓанинот сопственик на депонираниот девизен влог дава изјава во банката во која му се води депонираниот девизен влог со која ги отстапува средствата од својот девизен влог на друго физичко лице за плаќање на со закон пропишаните обврски по интерните акции. Изјавата се потполнува на образец бр. 2 кој е составен дел на ова упатство“.

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Број 09-74/2
11 јануари 1995 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Јане Миљовски, с. р.**

Образец бр. 1

назив на банката

Број _____

место и датум

ПОТВРДА

за употребени девизни средства од депониран девизен штеден влог согласно член 8 став 1 алинеи 6, 7 и 8 од Законот за гаранција на Република Македонија, за депонираните девизни влогови на граѓаните и за обезбедување на средства и начин на исплата на депонираните девизни влогови на граѓаните во 1993, 1994 и 1995 година

1. Се потврдува дека лицето _____

со стан на ул. _____

бр. _____, од _____ со л.к. бр. _____
ЕМБ _____ издадена
од _____, кај оваа банка на
ден _____ употреби девизни средства од
депониран штеден влог бр. _____
за измирување на обврска по решение бр. _____
издадено од _____ за следниве намени:

валута ознака	износ во денарски противвред.	во ДЕМ

а) плаќање на данок на промет на недвижности и права по решение бр. _____ од органот за приходи од _____ издадено на _____

б) плаќање на обврски по основ на царини и други увозни давачки за увезена стока по решение бр. _____ на Царинарница _____ издадено на _____

в) плаќање на со закон пропишаните обврски со интерните акции согласно изјава бр. _____ на _____

2. Оваа потврда е составена во 4 примероци, по еден за штедачот, органот на управата, претпријатието, Народната банка на Република Македонија и банката.

3. Оваа потврда лицето од точка 1 може да ја употреби само како доказ за намиравање на обврски по точка ____ од оваа потврда.

(име и презиме на сопственикот – полномошникот на девизниот влог)

печат и потпис на овластено лице на банката

ОБРАЗЕЦ Бр. 2

ИЗЈАВА

Од _____ со стан на улица _____, бр. _____ од _____, со л.к. бр. _____ ЕМБ _____ издадена од _____ сопственик (ополномоштено лице) на депонирана девизна сметка – девизна штедна книшка, што се води кај _____ банка, број _____

Изјавувам под материјална и кривична одговорност дека сум согласен – а, банката да блокира и издаде потврда на износ од:

валута	денарска противвредност	ДЕМ
валута	денарска противвредност	ДЕМ
валута	денарска противвредност	ДЕМ

ВКУПНО: _____

пресметана на денот на издавање на потврдата со примена на куповен курс по курсната листа на Народната банка на Република Македонија, за плаќање на со закон пропишаните обврски по интерните акции согласно Изјавата бр. _____ од лицето _____

ИЗЈАВИЛ,

за Банката (име и презиме на овластеното лице пред кое е потпишана изјавата)

Име и презиме

потпис

Во _____

47.

Врз основа на член 49, став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/84 и 53/91), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), е преземен како републички пропис министерот за стопанство донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИДОВИТЕ И ФОРМИТЕ НА ЖИГОВИТЕ И НА ДРУГИТЕ ЗНАЦИ И ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА УВЕРЕНИЈАТА ЗА ИСПРАВНОСТА НА МЕРИЛАТА ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПРЕГЛЕДОТ НА МЕРИЛАТА

1. Во Наредбата за видовите и формите на жиговите и на другите знаци и за содржината и формата на Уверенијата за исправноста на мерилата што се употребу-

ваат при прегледот на мерилата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/92) Прилог број 2 се менува и гласи:

„Врз основа на член 171 од Законот за општа управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/86) и член 48 и 49 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/84 и 53/91) кои со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) се применуваат како републички прописи, по барање на _____

Министерството за стопанство издава

УВЕРЕНИЕ за исправноста на мерилото

1. Назив на мерилото:

2. Производител:

3. Тип и службена ознака на мерилото:

4. Фабрички или сериски број:

5. Сопственик на мерилото:

6. Основни карактеристики на мерилото:

7. Со преглед е утврдено дека мерилото ги исполнува метролошките услови пропишани со Правилникот за метролошките услови за:

8. Метод на преглед и калибрирање:

9. Метролошка лабораторија каде е извршен прегледот, односно еталони со кои е извршен прегледот:

10. Уверението важи до 31.12.19____ година.

Таксата според Законот за Тарифите на административните такси во износ од _____ денари во административни таксени марки е наплатена од подносителот на барањето и е поништена.

Прилог:

1. Резултати од испитување

Копие:

1. Архива

2. Странката

Овластено лице:

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 2102-16
5 јануари 1995 година
Скопје

Министер за стопанство,
Ристо Иванов, с. р.

48.

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“ бр. 59/81, 26/82 и 53/91), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) е преземен како републички пропис, Министерството за стопанство донесува

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФОРМАТА НА ЗНАКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ

1. Во Наредбата за формата на знакот на производителот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/92), во точка 4 зборот „две“ се заменува со зборот „три“.

2. Постојните знаци изработени согласно Наредбата за формата на знакот на производителот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/92) продолжуваат да се применуваат и по влегување во сила на оваа Наредба.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 2102-2529/2
4 јануари 1995 година
Скопје

Министер за стопанство,
Ристо Ивандов, с. р.

49.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Брајковца, во вкупна површина од 606 ХА, 66 АРИ, 71 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.02.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Зам. директор,
Витомир Николоски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за плаќање посебна давачка за порамнување на даночните оптоварувања на увезените стоки („Службен весник на Република Македонија“ број 70/94), е направена грешка поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ПОРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОПТОВАРУВАЊА НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

Во член 2-в точка 12) во алинејата 5 наместо тарифната ознака „8741.92“, треба да стои тарифната ознака „8471.92“.

Бр. 13-139/1
12 јануари 1995 година
Скопје

Од Законодавно – правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за посебна такса на увезените стоки („Службен весник на Република Македонија“ број 70/94) е направена грешка поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

Во член 2-в точка 12) во алинејата 5 наместо тарифната ознака „8741.92“, треба да стои тарифната ознака „8471.92“.

Бр. 13-138/1
12 јануари 1995 година
Скопје

Од Законодавно – правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за дополнување на Законот за Царинска тарифа („Службен весник на Република Македонија“ број 70/94) е направена грешка поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА

Во член 7-ж во алинејата 2 наместо тарифната ознака „7010.001“, треба да стои тарифната ознака „2710.001“.

Бр. 13-137/1
12 јануари 1995 година
Скопје

Од Законодавно – правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

Во текстот на Одлуката за ослободување од плаќање посебна давачка за порамнување на даночното оптоварување („Службен весник на РМ“ број 70/94), е направена грешка поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ПОРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ

Во точка 4 по зборот „донесувањето“ се става запирка и се додаваат зборовите „а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-2903/1
11 јануари 1995 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) и врз основа на Одлуката за преземање на дејствија за спроведување на Законот за трансформација, Управниот одбор на „ОСОГОВО“ Ц.О.; Акционерско Друштво за градежно-занатски работи и промет на големо и мало – Скопје, го објавува следниот

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД „ОСОГОВО“ Ц.О. А.Д. – СКОПЈЕ

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и нивните наследници (државјани на Република Македонија), да ги пријават нивните побарувања од „ОСОГОВО“ Ц.О. А.Д. за градежно-занатски работи и промет на големо и мало согласно член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Евентуалните побарувања да се достават на образец пропишан од Агенцијата во согласност со член 35

од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, односно во согласност со Правилникот за формата и содржината на образецот за барањето за заштита на правата од поранешните сопственици - нивните правни наследници во постапката на трансформацијата на претпријатија со општествен капитал и да се достават до „ОСОГОВО“ Ц.О. А.Д. Лермонтова 16 – СКОПЈЕ и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Република Македонија.

3. Рок за доставување на побарувањата е 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“.

„ОСОГОВО“ Ц.О. А.Д. – СКОПЈЕ
(40)

Врз основа на член 34 од Законот за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 38/93) ДОО „ЕВРОКАП“ Штип објавува

ОГЛАС

1. ДОО „Еврокап“ Штип започна со трансформација на Претпријатието согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат сите поранешни сопственици и нивните наследници да во рок од 60 дена по објавувањето на огласот да ги најават своите побарувања.

3. Најавата на побарувањето се поднесува на посебен образец – барање за заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници во постапка на трансформацијата на претпријатијата со општествен капитал.

4. Барањето се поднесува во два примерока од кои по еден примерок да се достави на адреса:

Агенција на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал – СКОПЈЕ Булевар „Илинден“ 66, а вториот примерок да се достави на адреса ДОО „ЕВРОКАП“ Штип, „Енгелсова“ 3/1.

ДОО „ЕВРОКАП“ – Штип

СОДРЖИНА

6. Закон за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби 17
7. Закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузијата 19
8. Закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем за Македонскиот телекомуникациски проект од Европската банка за обнова и развој 19
9. Одлука за разрешување од функцијата заменик јавен правобранител во Јавното правобранителство на град Скопје 20
10. Одлука за давање согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на Националниот парк „Галичица“ – Охрид за именување индивидуален работоводен орган 20
11. Одлука за разрешување и именување членови на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“ 20
12. Одлука за именување членови на Посебната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Машинскиот факултет во Скопје 20
13. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО Земјоделски институт – Скопје 21
14. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО Институт за со-

- циолошки и политичко-правни истражувања во Скопје 21
15. Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Советот на Македонската филхармонија 21
16. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Природнонаучниот музеј на Македонија 21
17. Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Советот на Машинскиот факултет во Скопје 22
18. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на Педагошката академија во Битола 22
19. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Гимназијата „Гоце Делчев“ – Куманово 22
20. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Училишниот дом „Мирка Гинова“ – Битола 22
21. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Општествениот дом „Скопје“ Дебар 22
22. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија – Битола 23
23. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово 23
24. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на УСНО „Н.Х.Орде Чопела“ – Прилеп 23
25. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на УЦ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија 23
26. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЕМУЦ „Гошо Викентиев“ – Кочани 24
27. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на УСО „Перо Наков“ – Куманово 24
28. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЕМУЦ „Коле Нехтенин“ – Штип 24
29. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЕМУЦ „Горѓи Наумов“ – Битола 24
30. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Панајот Гиновски“ – Скопје 24
31. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Слобода“ с. Другово – Кичево 25
32. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Ванчо Прке“ – Дечево 25
33. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на работниците на ЦОУ „Кирил и Методиј“ с. Стојаково, – Гевгелија 25
34. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Лирија“ – Скопје 25
35. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Кирил и Методиј“ – Македонска Каменица 25
36. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Глигор Прличев“ – Скопје 26

Генералниот застапник, Претпријатието за трговија на големо и мало „Опал-Ком“ П. О. експорт импорт од Ресен, на седницата одржана на 04-01-1995 година донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ НАМЕНЕТИ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се усвојува и прогласува малопродажната цена на цигарите.

Член 2

Цената на цигарите марка „ПРИНЦЕ“ во продажбата на мало за една кутија – парче изнесува:
– Бленд, Лаит, Ултра Лаит и Ментол 70,00 ден.

Член 3

Во цената на член 2 е содржан и износот на пропишаната акциза на цигарите.

Член 4

Во цената од член 2 е содржан и износот за покривање на трошоците на прометот (рабат).

Член 5

Цената од член 2 важи ф-ко магазинот на продавачот.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 13-01-1995 година.

Бр. 05-3/1

4 јануари 1995 година
Ресен

Директор,
Сотир Крстевски, с.р.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1994 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во декември 1994 година во однос на ноември 1994 година е -0,008.
2. Коефициентот на пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на декември 1994 година е 0,286.
3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од секој месец во годината до крајот на годината е:

По месеци 1994

Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
---------	----------	------	-------	-----	------	------	--------	-----------	----------	---------	----------

0,137 0,094 0,066 0,056 0,020 0,015 0,016 0,008 0,008 0,002 -0,008 0,000

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на декември 1994 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1993 година е 1,283.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

37. Одлука за избор на член на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган во Домот на културата „Тошо Арсов“ – Винаца 26
38. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Општествениот дом „Скопје“ – Дебар 26
39. Одлука за избор на член на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Матичната библиотека „Кочо Рацин“ – Тетово 26
40. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган во Домот на културата „Драги Тозија“ – Ресен 27
41. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган во Домот на културата „Глигор Прличев“ – Охрид 27
42. Одлука за изменување на Одлуката за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Свети Климент – Охридски“ с. Драслаица – Струга 27
43. Одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Македонија и Романија 27
44. Одлука за измена на Одлуката за начинот и постапката за исплата на денарски средства од депонираните девизни штедни влогови за задоволување на егзистенционални потреби на граѓаните во 1993 и 1994 година. Одлука за изменување на Одлуката за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати 28
46. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот и постапката за исплата на денарски средства од депонираните девизни влогови на граѓаните 28
47. Наредба за изменување на Наредбата за видовите и формите на жиговите и на другите знаци и за содржината и формата на Уверенијата за исправноста на мерилата што се употребуваат при прегледот на мерилата 29
48. Наредба за изменување на Наредбата за формата на знакот на производителот 30
49. Решение на Републичката геодетска управа. 30
- Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за плаќање посебна давачка за порамнување на даночните оптоварувања на увезените стоки 30
- Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за посебна такса на увезените стоки 30
- Исправка на Законот за дополнување на Законот за царинска тарифа 30
- Исправка на Одлуката за ослободување од плаќање посебна давачка за порамнување на даночното оптоварување 30
- Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на животот на Република Македонија за месец декември 1994 година. 31